



СЕМАКЕДОНСКА ВЕНЧАВКА ПО СИТЕ ОБИЧАИ

Идејата за реализирање на ваква манифестација, која е од регионален и од меѓународен карактер, потекна од желбата за зближување на Македонците од овие простори, чија заедничка цел е подигнување на националните чувства и вредности на ниво на меѓупочитување, толеранција, наспроти денешните услови за нивно разнебитување.

■ Пишува:
Милева ЛАЗОВА

Економско развојниот центар "Соработка" од Битола е иницијатор и организатор на традиционално културно-туристичката манифестација "Семакедонска венчавка" на брачни двојки од Македонија и од дијаспората, која минатата година се одржа на трети август. Тогаш се венчаа 16 брачни двојки според сите црковни традиции и народни обичаи на македонскиот народ, а годинава пријавени се седум пара од кои шест се од Битола, еден од Скопје, а се очекува да пристигнат и двојки од Егејска, Пиринска Македонија како и Македонци од Албанија. Венчавката ќе се одржи во соборниот храм "Св. Вели-

комаченик Димитрија" во Битола на 31 јули 2004 година.

Идејата за реализирање на ваква манифестација, која е од регионален и од меѓународен карактер, потекна од желбата за зближување на Македонците од овие простори, чија заедничка цел е подигнување на националните чувства и вредности на ниво на меѓупочитување, толеранција, наспроти денешните услови за нивно разнебитување. Истовремено учеството на оваа венчавка за многумина би била прва посета на родната земја на нивните родители, како и прилика за запознавање на нејзината култура и традиции.

Минатата година за прв пат беше организирана ваква манифестација на овие простори, а организаторите се надеваат дека ќе прерасне во традиција. Иницијатор за големата венчавка е господинот Јован Димовски кој овој настан го планирал цели осум години и благодарение на неговата упорност во 2003 година успеа да ја реализира. Повторно како и минатогодишната свадба, се предвидува целиот ритуал да биде по старо, со сите обичаи, како што

порано се правеле свадбите. Невестите може да се облечат во невестински фустан или, пак, во народна носија. Младоженците ќе бидат собрани на плоштадот пред црквата "Свети Димитрија", а нив ќе ги "следат" музика, тапани, играорци и пејачи. Сите ќе си имаат кум, но еден ќе биде официјален, господинот Живко Радевски. Како што наложува традицијата ќе има девер и мал девер. Младоженецот и невестата ќе се сретнат на плоштадот. Еден младоженец ќе биде избричен пред една куќа, како што е адетот, а една невеста ќе треба да фрли јаболко преку куќата. Венците ќе бидат направени од винова лоза, бршлен и цвеќиња. Во црквата ќе има огромна погача, пајтонот ќе го донесе митрополитот Петар.

Секој пар ќе добие важечка венчална потврда, но претходно треба секој пар да е регистриран во општината каде што живее. За секого ќе се обезбедат златни бурми како подарок од организаторите. По венчавањето паровите ќе заминат на коктел како што е редот, при што меѓу себе ќе се запознаат, а можеби и натаму ќе друѓуваат.